


БИЛАНСИ НАЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ:		површина на градежна парцела м2	површина на зелено м2	минимален потребен процент на зелено %
	Градежна парцела 1	12338,43м2	2467,69м2	20%
	ВКУПНО	12338,43м2	2467,69м2	20%



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
СО НАМЕНА Е1.13 - ПОВРШНСКИ СОПРАНИ И ФОТОВОЛТАИЧКИ ЕЛЕКТРАНИ,
ЗА ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW
НА КП 1027 И КП 1028, И ДЕЛОВИ ОД КП 1029, КП 1030
И КП 1031, КО ПАГАРУША, И ПРИКЛУЧОК НА ПРИСТАПЕН ПАТ.
ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ $P = 1,31ha$
- 1 НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- 1.1 НУМЕРАЦИЈА НА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ
- П=1 МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ГРАДБАТА ВО КАТОВИ
- Н=4m МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА НА ГРАДБАТА ВО МЕТРИ
- РП РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГП ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
- ГП ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- — ОСКА НА СООБРАЌАНИЦА
- ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА
- ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЈ

M=1:500

ЗЕЛЕНИЛО ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

НИСКО ЗЕЛЕНИЛО

КЛАСИ НА НАМЕНА:

E

ИНФРАСТРУКТУРА

E1

СООБРАЌАНИ, ЛИНСКИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ

ПОВРШНСКИ СОЛАНИ И ФОТОВОЛТАЖНИ ЕЛЕКТРАНИ
- ФОТОВОЛТАЖНА ЦЕНТРАЛА СО ЈАЧИНА ДО 1 MW

СООБРАЌАНИ ТАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ
- ПРИСТАПЕН ПАТ (комплементарна намена)

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
- ДАТОВОДСКИ СТОПЕ - ПРИКЛУЧНА ТОЧКА (комплементарна намена)

ЧИП ГРУП - СКОПЈЕ

„КОСТУРСКИ ХЕРОИ“ БР.151-01А 1000 СКОПЈЕ

ЛИЦЕНЦИЈА
Бр. 0.095
Бр. П.352/А

НАРАЧАТЕЛ

K&K ПОВЕР ЕНЕРГИЈИ ДООЕЛ ПАГАРУША

СОДРЖИНА

УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ - СИНТЕЗНО

ФАЗА

УПВОУП/ ПАРЦИЛЕН ДЕЛ

У

НАСЛОВ: УПВОУП СО НАМЕН E1.13- ПОСРЕДНИЦИ И ПОСРЕДНИЦИ ЗА КОТОВИ, ЕЦ ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ
ДО 1 MW НА ПП КОТ 1 И КОТ 2, И ДОБРОИ ОД КОТОВ КОТ 1 И КОТ 2 НА ПАТРАЦИЈА, И ТРИКОУНИ НА ПРИСТАПЕН ПАТ, СО СТОДЕНАЧНИ

ПАЧЕРНИ

СИЛВАНА ВАНОВСКА д-р овластување 0.0065

ТЕХ.БР.
24-11/24

ЕМИЛИЈА СПИРОВСКА д-р овластување 0.0381

СОРАБОТНИК

УПРАВИТЕЛ

СИЛВАНА ВАНОВСКА д-р овластување 0.0065

РАЗМЕР

M = 1:500

ДАТА

ЈУЛИ 2025

ЛИСТ

6.6